



Објавено на 31.07.2022 година

Врз основа на Одлуката за објавување извештаи и податоци од страна на банката („Службен весник на РМ“ бр.134/07), Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје објавува:

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ
со состојба 30.06.2022 година

СОДРЖИНА:

1. Податоци за банката
2. Податоци за акционерската структура на банката – акционери со квалификувано учество
3. Податоци за сопствените средства и за адекватноста на капиталот на банката
4. Податоци за системите и процесот на управување со ризиците

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА	
Назив	Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
Седиште	Скопје, ул. Димитрие Чуповски бр. 26
Единствен матичен број	5240425
Организациона структура	Дадена е во Прилог на крајот од извештајот
Број на вработени на 30.06.2022 год.	51
Преглед на финансиски активности кои банката може да ги врши согласно дозволата за основање и работење издадена од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија	<ol style="list-style-type: none">1. Кредитирање во земјата, вклучувајќи и финансирање на комерцијални трансакции,2. Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување,3. Откуп, продажба и наплата на побарувања,4. Платен промет во земјата и во странство во свое име и за своја сметка,5. Факторинг и форфетинг за сметка на клиенти,6. Прибирање, обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица и нивна продажба,7. Економско-финансиски консалтинг,8. Кредитно осигурување од комерцијални и политички ризици.
Преглед на финансиски активности кои банката во моментот ги врши и за кои има согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија	<ol style="list-style-type: none">1. Кредитирање во земјата, вклучувајќи и финансирање на комерцијални трансакции,2. Платен промет во земјата и во странство во свое име и за своја сметка,3. Факторинг,4. Прибирање, обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица и нивна продажба,



	5. Кредитно осигурување од комерцијални и политички ризици.
Преглед на финансиски активности за кои од страна на Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија е изречена забрана или ограничување за нивно вршење, односно е повлечена согласноста	/
2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА - АКЦИОНЕРИ СО КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО	
Назив на акционерот и седиште	Влада на Република Северна Македонија, Скопје, бул. Илинден 66
Процент на учество во вкупниот број акции	100%
Процент во вкупниот број издадени акции со право на глас во банката	100%
3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА	
Износ на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар	1.378.862 илјади МКД
Број на акциите од секој род и класа, како и номинален износ на акциите	Обични акции 443.649 Номинална вредност на една акција 3.108 МКД Вкупен номинален износ 1.378.862 илјади МКД
Опис на карактеристиките на основните компоненти на сопствените средства и износ и компоненти на основниот капитал	Номинална вредност на уплатени акции 1.378.862 илјади МКД Резервен фонд 1.496.979 илјади МКД
Износ и компоненти на дополнителниот капитал I и дополнителниот капитал II	/
Вид на одбитните ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал и нивниот износ	/
Вкупниот износ на сопствените средства со состојба на 30.06.2022 година	2.722.542 илјади МКД
Висина на адекватноста на капиталот со состојба на 30.06.2022 година	26,77%
Висина на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик, утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	658.345 илјади МКД
Висина на капиталот потребен за	



покривање на валутниот ризик утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот	138.882 илјади МКД
Висина на капиталот потребен за покривање на пазарниот ризик утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, при што одделно се прикажува износот на капиталот потребен за покривање на генералниот и специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност и вложувања во должнички инструменти од портфолио на тргување и износот на капиталот потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака и ризикот од друга договорна страна	/
Висина на капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цена на стоки	/
Висина на капиталот потребен за покривање на надминување на лимитите на изложеност	/
Висина на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик	16.398 илјади МКД
Висина на капиталот потребен за покривање други ризици, доколку банката по сопствена оценка утврдила дополнителен износ на капитал потребен за покривање на тие ризици, или доколку НБРСМ утврдила дополнителен износ на потребен капитал заради природата, видот и обемот на активностите кои што ги извршува банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности	Капитал потребен за покривање на други ризици – 116.593 илјади МКД

4. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМИТЕ И ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ

4.1. СТРАТЕГИИ И ПРОЦЕСИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СЕКОЈ ПОЕДИНЕЧЕН РИЗИК

4.1.1. КРЕДИТЕН РИЗИК



Опис на политиката за вршење на исправка на вредноста и за издвојување на посебна резерва	<p>Банката ја оценува потребата и соодветно врши исправка на вредност на активните билансни побарувања односно издвојува посебна резерва за вонбилансните позиции коишто произлегуваат од секој склучен договор за кредитна изложеност преку утврдување на сегашна вредност на идните парични текови што ќе настанат врз основа на тие побарувања. Банката го утврдува износот на очекувана загуба најмалку еднаш месечно на поединечна основа за сите кредитни изложености. Износот на загуба претставува разлика меѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на идните парични текови дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка на финансиското средство.</p> <p>При утврдување на очекуваните парични текови банката вклучува податоци за очекуваните промени на кредитната способност на клиентот.</p> <p>Износот на посебна резерва за активните вонбилансни позиции на поединечна основа е еднаков на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови врз основа на плаќања на банката по преземените потенцијални обврски и наплати од клиентот, коишто се дисконтирани со тековна пазарна цена на безризични хартии од вредност издадени во иста валута и со ист рок на достасување како валутата и рокот на достасување на очекуваната наплата.</p>
Износ на изложеност на кредитен ризик, пред и по издвојувањето на посебната резерва	<ul style="list-style-type: none">• Износ на изложеност на кредитен ризик пред издвојување на посебна резерва – 17.202.382 илјади МКД• Износ на изложеност на кредитен ризик по издвојување на посебна резерва – 17.184.685 илјади МКД
Просечна изложеност на кредитен ризик за периодот за кој се објавува и изложеноста по поделни категории на ризик	15.811.674 илјади МКД А – 99,72% Б – 0,23% В – 0,02% Г – 0,00% Д – 0,03%
Износ на достасани кредити	нема
Износ на изложеностите на кредитен ризик за кои е извршена исправка на вредност, односно е издвоена посебна резерва	16.518.832 илјади МКД
Географска дистрибуција на изложеноста на кредитен ризик – Република Северна Македонија, земјите членки на ЕУ, останатите земји во Европа, земјите-членки на ОЕЦД (со исклучок на земјите од Европа), останати земји	<ul style="list-style-type: none">• Република Северна Македонија – 15.754.506 илјади МКД• Земји од ЕУ – 1.324.527 илјади МКД• Европа (останато) – 104.609 илјади МКД• Земји-членки на ОЕЦД (со исклучок на земјите од Европа) – 313 илјади МКД• Останато – 730 илјади МКД



Секторска дистрибуција на изложеноста на кредитен ризик (изложеност кон банки, кон други финансиски институции, нефинансиски институции, нерезиденти)	<ul style="list-style-type: none">• Банки – 15.485.928 илјади МКД• Нефинансиски институции – 202.278 илјади МКД• Нерезиденти – 837.658 илјади МКД• НБРСМ – 658.821 илјади МКД• Друго – /																										
Резидуална договорна рочна структура на изложеност на кредитен ризик (со рок на достасување до една и над една година)	<ul style="list-style-type: none">• Резидуална договорна рочна структура до една година – 5.282.814 илјади МКД• Резидуална договорна рочна структура над една година – 11.919.568 илјади МКД																										
Структура на изложеност на кредитен ризик по дејности и детално објавување на податоци за најголемата изложеност	<ul style="list-style-type: none">• Финансиско посредување 16.144.749 илјади МКД<ul style="list-style-type: none">– износ на достасани кредити – нема– износ на изложеност за која се врши исправка на вредност – 15.485.928 илјади МКД• Нерезиденти – 837.658 илјади МКД• Останато – 202.278 илјади МКД																										
Износ на реструктурирани побарувања согласно Одлуката за супервизорски стандарди за регулирање на достасани а ненаплатени побарувања на банките	/																										
Движење на исправката на вредност, односно издвоената посебна резерва во текот на периодот за кој се известува	<table><tr><td>Состојба на 01.01.2022 –</td><td>15.262 илјади МКД</td></tr><tr><td>Дополнителна исправка на вредност –</td><td>8.004 илјади МКД</td></tr><tr><td>Ослободување на исправка на вредност –</td><td>(12.384) илјади МКД</td></tr><tr><td>Ефект од курсни разлики –</td><td>18 илјади МКД</td></tr><tr><td>Отпишани побарувања –</td><td>(3.641) илјади МКД</td></tr><tr><td>Состојба на 30.06.2022 –</td><td>7.259 илјади МКД</td></tr></table> <table><tr><td>Посебна резерва</td><td></td></tr><tr><td>Состојба на 01.01.2022 –</td><td>9.156 илјади МКД</td></tr><tr><td>Дополнителни резервирања –</td><td>12.204 илјади МКД</td></tr><tr><td>Ослободување на резервирањата –</td><td>(10.921) илјади МКД</td></tr><tr><td>Резервирања за судски спорови</td><td>(3.921) илјади МКД</td></tr><tr><td>Резервирања за пензии на вработените</td><td>(1.521) илјади МКД</td></tr><tr><td>Состојба на 30.06.2022 –</td><td>15.881 илјади МКД</td></tr></table>	Состојба на 01.01.2022 –	15.262 илјади МКД	Дополнителна исправка на вредност –	8.004 илјади МКД	Ослободување на исправка на вредност –	(12.384) илјади МКД	Ефект од курсни разлики –	18 илјади МКД	Отпишани побарувања –	(3.641) илјади МКД	Состојба на 30.06.2022 –	7.259 илјади МКД	Посебна резерва		Состојба на 01.01.2022 –	9.156 илјади МКД	Дополнителни резервирања –	12.204 илјади МКД	Ослободување на резервирањата –	(10.921) илјади МКД	Резервирања за судски спорови	(3.921) илјади МКД	Резервирања за пензии на вработените	(1.521) илјади МКД	Состојба на 30.06.2022 –	15.881 илјади МКД
Состојба на 01.01.2022 –	15.262 илјади МКД																										
Дополнителна исправка на вредност –	8.004 илјади МКД																										
Ослободување на исправка на вредност –	(12.384) илјади МКД																										
Ефект од курсни разлики –	18 илјади МКД																										
Отпишани побарувања –	(3.641) илјади МКД																										
Состојба на 30.06.2022 –	7.259 илјади МКД																										
Посебна резерва																											
Состојба на 01.01.2022 –	9.156 илјади МКД																										
Дополнителни резервирања –	12.204 илјади МКД																										
Ослободување на резервирањата –	(10.921) илјади МКД																										
Резервирања за судски спорови	(3.921) илјади МКД																										
Резервирања за пензии на вработените	(1.521) илјади МКД																										
Состојба на 30.06.2022 –	15.881 илјади МКД																										
Структура на системот за мерење на ризикот и системот за внатрешно известување	Управувањето со кредитен ризик односно идентификување, мерење, мониторинг и контрола на кредитен ризик се врши од страна на Одбор за управување со ризици, Комисија за класификација и рекласификација на актива врз основа на анализи и извештаи изработени од соодветните организациони делови во банката. Одборот за управување со ризици врши анализа на извештаите за изложеноста на банката на кредитен ризик и ги следи активностите што се преземаат заради																										



	управување со кредитниот ризик. Информации и податоци за кредитен ризик се доставуваат на редовна основа и до Управниот одбор и Надзорниот одбор на банката.
Политика за заштита и намалување на ризикот и процедури за следење на ефикасноста на извршување на политиката	<ul style="list-style-type: none">• Систем на лимити Главен инструмент за контрола на кредитниот ризик во банката е системот на лимити на изложеност. <ul style="list-style-type: none">• Обезбедување навремени, целосни, јасни и точни информации,• Точно вреднување на компонентите на кредитен ризик на договорите за кредити, факторинг, за осигурување, гаранции,• Носење одлуки за идна кредитна задолженост во зависност од структурата и содржината на постојното портфолио,• Одбивање на кредитни изложености со слаба кредитна способност врз основа на однапред дефинирани критериуми,• Дефинирање на високо ризични индустриски сектори, пазари и сл.,• Управување со проблематични изложености на кредитен ризик и др.
4.1.2. ПАЗАРЕН РИЗИК	
Структура на портфолио за тргување по одделни видови финансиски инструменти	Нема
Политики за распоредување на одредена позиција во портфолио за тргување или во портфолио на банкарски активности	Имајќи го предвид фактот дека РБСМ е основана со посебен Закон за основање на Македонска банка за поддршка на развојот, а исто така во своето работење има специфики со кои се издвојува од работењето на класичните банки, односно работи во свое име и за своја сметка и целта на банката е со избегнување на шпекулативниот начин на работа да го поттикне развојот преку финансирање на мали и средни претпријатија, банката нема позиции во финансиските инструменти кои може да ги вклучи во портфолиото за тргување, согласно тоа позициите се распоредуваат во портфолиото за банкарски активности.
4.1.3. ОПЕРАТИВЕН РИЗИК	
Структура на системот за мерење на ризикот и системот за внатрешно известување	Банката има воспоставено процес на самопроценување, односно квалитативна оценка на изложеноста на оперативен ризик, што значи дека процесот го водат менаџерите и вработените, а не надворешни лица. Суштината на овој пристап на квалитативна оценка е идентификација и затворање на контролните јазови што овозможуваат раст на оперативните ризици над прифатливото ниво.



	Банката има воспоставен систем на известување со кој органите на управување добиваат целосни, споредливи и навремени извештаи во функција на навремено донесување на одлуки во врска со преземањето и управувањето со оперативниот ризик.
Пристап кој се користи за пресметка на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик	Базичен индикатор
Политика за заштита и намалување на ризикот и процедури за следење на ефикасноста на извршување на политиката	<ul style="list-style-type: none">• Осигурување,• Инфраструктура,• Континуирани активности во насока на подобрување на окружувањето во смисла на целокупната атмосфера во банката, разбирање и култура на однесување во однос на изложеноста на оперативни ризици,• Воспоставување на План за непрекинатоство во работењето,• Воспоставување на редовна контрола и проверка на трансакциите и сметките и др.,• Соодветна организациона структура.• Воспоставување код на однесување на вработените.
4.1.4. РИЗИК КОЈ ПРОИЗЛЕГУВА ОД КАПИТАЛНИ ВЛОЖУВАЊА КОИ НЕ СЕ ДЕЛ ОД ПОРТФОЛИОТО ЗА ТРГУВАЊЕ	
Краток опис на стратегијата на банката за стекнување на капитални делови во други правни лица	РБСМ како банка во државна сопственост нема стратегија за стекнување на капитални делови во други правни лица.
Краток опис на политиката на банката за сметководствено вреднување на капиталните вложувања	/
Износ на капитални вложувања и нивна класификација според видот, односно дали се работи за вложувања во сопственички хартии од вредност за кои постои или за кои не постои активен пазар	/
Секторска структура на капитални вложувања (капитални вложувања во банки, други финансиски институции, нефинансиски институции, нерезиденти)	/
Кумулативен износ на реализирани добивки/загуби кои произлегуваат од отуѓувањето на вложувањата во текот на периодот за кој се објавува	/
Вкупен износ на нереализирани добивки/загуби од капитални	/



вложувања	
4.1.5. ЛИКВИДНОСЕН РИЗИК	
Структура на системот за мерење на ризикот и системот за внатрешно известување	<p>Банката обезбедува соодветна ликвидност преку:</p> <ul style="list-style-type: none">• Планирање, управување и обезбедување на адекватен износ на ликвидни средства,• Следење на адекватна рочна структура,• Утврдување и следење на ликвидносни показатели,• Следење на потенцијалните обврски од вонбилансното работење,• Планирање на мерки во случај банката да се соочи со криза во ликвидноста. <p>Банката има воспоставен систем на известување со кој органите на управување добиваат целосни, споредливи и навремени извештаи во функција на навремено донесување на одлуки во врска со преземањето и управувањето со ликвидносниот ризик.</p>
Политика за заштита и намалување на ризикот и процедури за следење на ефикасноста на извршување на политиката	<p>Банката воспоставува систем на внатрешна контрола на ликвидноста која ја спроведуваат сите вработени во банката и воспоставува информативен систем кој овозможува навремено и постојано мерење, следење, контрола и известување во процесот на одлучување при управувањето со ликвидносниот ризик.</p>
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФУНКЦИЈАТА НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ	
<p>Банката воспоставува организациска структура, со јасно дефинирани надлежности и одговорности при преземање и управување со ризиците.</p>	
Надзорен одбор	<ul style="list-style-type: none">- ја усвојува стратегијата за управување со ризиците и го следи нејзиното спроведување,- ги усвојува политиките за управување со одделни ризици и политиката за користење услуги од надворешни лица и го следи нивното спроведување,- ја оценува соодветноста на донесената стратегија и политики најмалку на годишно ниво,- ги разгледува извештаите за управување со поединечните ризици,- ги одобрува лимитите на изложеност на поделни видови на ризици,- обезбедува услови и ја следи ефикасноста на внатрешната контрола, како составен дел на системот на управување со ризици,- обезбедува услови за ефикасно спроведување на ревизија на управувањето со поединечните ризици од страна на внатрешната ревизија,- други активности согласно законските прописи и интерните акти.
Одбор за управување со ризици	<ul style="list-style-type: none">- ја воспоставува и ја спроведува стратегијата за преземање и управување со ризиците,



	<ul style="list-style-type: none">- ги воспоставува и ги спроведува политиките за управување со поединечните ризици,- ја воспоставува политиката за користење услуги од надворешни лица,- врши мониторинг и оценка на ефикасноста на целокупниот процес на управување со ризици,- врши анализа на извештаите за изложеноста на банката на поодделните ризици,- одредува и редовно ги ревидира лимитите на изложеност на поодделни видови ризици,- ги дефинира евентуалните исклучоци во однос на дефинираните лимити,- други активности согласно законските прописи и интерните акти.
Управен одбор	<ul style="list-style-type: none">- воспоставува и спроведува соодветни процедури за идентификување, мерење, мониторинг, контрола и намалување на поединечните видови ризици,- го одобрува и го спроведува интерниот акт за вршење на стрес тестирање,- одобрува и спроведува интерен акт за воведување нов производ или систем на банката,- редовно ја следи имплементацијата на политиките, процедурите за управување со ризиците,- го воспоставува информативниот систем, како и системот за известување на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици,- јасно и прецизно ги дефинира одговорностите на секој вработен/сектор во процесот на управување со одделните видови ризици,- обезбедува услови за ефикасно спроведување на процесот на управување со поединечните ризици, вклучувајќи и соодветно и навремено информирање на сите вработени во банката вклучени во процесот на управување со одделни ризици.



РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
BANKA PËR ZHVILLIM E MAQEDONISË SË VERIUT SHA SHKUP
DEVELOPMENT BANK OF NORTH MACEDONIA JSC SKOPJE

